

|     |  |  |                             |   |
|-----|--|--|-----------------------------|---|
| 1.  | Наставен предмет   | <b>Дигитално управување на електрични машини</b>   |                             |   |
| 2.  | Шифра  | <b>ETF024Z02</b>   |                             |   |
| 3.  | Студиска програма  | <b>ЕЕУ</b>   |                             |   |
| 4.  | Семестар (изборност)   | <b>Зимски (изборен)</b>  |                             |   |
| 5.  | Цели на предметот  | Запознавање со алгоритми за дигитални регулатори за управување на електричните машини.   |                             |   |
| 6.  | Оспособен за (компетенции)   | Изработка и користење на алгоритми за дигитални регулатори за брзина и положба за управување на електричните машини.               |                             |   |
| 7.  | Услов за запишување на предметот   | Основи на електротехника 2   |                             |   |
| 8.  | Основна литература (до 3 наслови)  | [1] Andrzej Trzynadlowski, "Control of induction motors"<br>[2] Jim Cathey, Electric Machines: Analysis and Design Applying MATLAB |                             |   |
| 9.  | Број на кредити  | 6  |                             |   |
| 10. | Вкупен расположив фонд на време  | 6 ЕКТС x 30 часа=180 часа  |                             |   |
| 11. | Распределба на расположивото време   | 3+1+1  |                             |   |
|     | 11.1.  | П -  | Предавања-теоретска настава | 45 часа   |
|     | 11.2.  | АВ -   | Аудиторни вежби             | 15 часа   |
|     | 11.3.  | ЛВ -   | Лабораториски вежби         | 15 часа   |
|     | 11.4.  | ПЗ   | Проверка на знаење          | 1. Тестови<br>2. Парцијални испити<br>3. Испит<br>4. Домашни работи |
|     | 11.5.  | СЗ   | Самостојни задачи           | 1. Проектни задачи<br>2. Самостојни работи                          |
| 12. | Оценување  |  |                             |   |
|     | 12.1.  | Посетеност на настава (до 10 бода)   |                             | 10 бода   |
|     | 12.2.  | Парцијални испити (min. 60% од вкупниот број предвидени бодови)  |                             | 200 бода  |
|     | 12.3.  | Испит (min. 50% од вкупниот број предвидени бодови)  |                             | 200 бода  |
|     | 12.4.  | Тестови (max. 20% од вкупниот број предвидени бодови))   |                             | бода  |
|     | 12.5.  | Семинарски работи (max.10% од вкупниот број предвидени бодови)   |                             | 30 бода   |
|     | 12.6.  | Лабораториски вежби (max. 20% од вкупниот број предвидени бодови)  |                             | 60 бода   |
|     | 12.7.  | Проектни задачи (max. 20% од вкупниот број предвидени бодови)  |                             | бода  |
|     | Забелешка:<br>Испитот се смета за положен ако студентот освои најмалку 60% од вкупниот број бодови предвидени со предметната програма.<br>Парцијалниот испит се смета за положен ако студентот освои најмалку 30% од вкупниот број бодови. |  | Бодови:                     | Оценки:   |
|     |  |  | од 180 до 204               | 6 (шест)  |
|     |  |  | од 205 до 228               | 7 (седум)   |
|     |  |  | од 229 до 252               | 8 (осум)  |
|     |  |  | од 253 до 276               | 9 (девет)   |
|     |  |  | од 277 до 300               | 10 (десет)  |
| 13. | Услов за потпис и формален испит   | Завшени обврски од точка 12.1 и 12 .6  |                             |   |

## ПЛАНИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ЗА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ

| недела | Предавања - теоретска настава |  |      | Аудиторни и лабораториски вежби   |  |  |
|--------|-------------------------------|--|------|---|--|--|
|        | часа                          | тема   | часа | тема  |  |  |
| I.     | 3                             | Принципи на дигитално управувани елек. машини. Карактеристики и примена.                   | 1    | Карактеристики на дигитално управувани електрични машини.   |  |  |
| II.    |                               |  |      |   |  |  |
| III.   | 3                             | Регулатор на брзина. Значење и улога; Структура на регулаторот.                            | 1    | Регулатор со диференцијално дејство.  |  |  |
| IV.    |                               |  | 2    | Испитување на карактеристиките на регулаторот на брзина - I дел.  |  |  |
| V.     | 3                             | Одредување на параметрите на регулаторот на брзина.  | 1    | Регулатор со пропорционално дејство.  |  |  |
| VI.    |                               |  | 2    | Испитување на карактеристиките на регулаторот на брзина - II дел.   |  |  |
| VII.   | 3                             | Брзински регулирани сервосистеми базирани на асинхрони и синхрони мотори.                  | 1    | Оптимални вредности на параметрите за регулација на брзината.   |  |  |
| VIII.  |                               |  | 2    | Динамички карактеристики на регулаторот на брзина - симулација со рачунар.                                |  |  |
| IX.    | 3                             | Синтеза на струен регулатор.   | 1    | Определување на потребната резолуција на мерниот и извршниот систем на регулаторот на статорската струја. |  |  |
| X.     |                               |  |      |   |  |  |
| XI.    | 3                             | Критериуми за определување на параметрите на струјниот регулатор.                          | 1    | Иницијално самоподесување на струјниот регулатор.   |  |  |
| XII.   |                               |  |      |   |  |  |
| XIII.  | 3                             | Управување на асинхрон мотор со само еден струен сензор.                                   | 1    | Алгоритам за управување на асинхрон мотор со струен сензор.   |  |  |
| XIV.   |                               |  | 2    | Симуллинк модели за дигитално управување на електрични машини.  |  |  |
| XV.    | 3                             | Парцијален испит.  | 1    | Консултации.  |  |  |
|        |                               |  | 1    | Консултации.  |  |  |
| Збир   | 45                            |  | 1    | Определување на карактеристиките на PD регулаторот на положба, со симулација со помош на рачунар.         |  |  |
|        |                               |  |      |   |  |  |
| X.     | 3                             | Функционирање на регулаторот на положба.   | 1    | Карактеристики на регулаторот и услови за следење на дадена траекторија.                                  |  |  |
| XI.    |                               |  | 2    | Експериментална верификација на карактеристиките на регулаторот на положба - прв дел.                     |  |  |
| XII.   | 3                             | Систем со ПД регулатор на положба во услови на големи пореметувања.                        | 1    | Регулатор на положба со проширено интегрално дејство во режим на мали пореметувања.                       |  |  |
| XIII.  |                               |  | 2    | Експериментална верификација на карактеристиките на регулаторот на положба - II дел.                      |  |  |
| XIV.   | 3                             | Проектирање на регулатор на положба со нулта грешка.                                       | 1    | Линеарен PID регулатор.   |  |  |
| XV.    |                               |  |      |   |  |  |
| XVI.   | 3                             | Некои аспекти од проектирање на електрични машини поврзано со дигитално управување.        | 1    | Проблеми при користење на синхрони сервомотори.   |  |  |
| XVII.  |                               |  | 1    | Алгоритам за минимизација на загубите.  |  |  |
| XVIII. | 3                             | ДСП базиран мониторинг, дијагностика и предвремено откривање на дефекти кај сервомоторите. | 1    | Методи за дијагностика на дефекти.  |  |  |
| XIX.   |                               |  | 1    | Механизам за прилагодување на флуксот на моментот.  |  |  |
| XV.    | 3                             | Трендови во развојот на дигитално управувани електрични машини.                            | 1    | Развој на електричните сервомотори.   |  |  |
| XVI.   |                               |  |      |   |  |  |
|        |                               |  | 30   |   |  |  |

